

Напишано од FES

Четврток, 05 Април 2012 00:00 - Последно освежено Четврток, 05 Април 2012 13:18

Институтот за европска политика во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт – Скопје спроведува истражување: Користење на ЕУ фондовите во Македонија. За таа цел се повикуваат сите заинтересирани истражувачи во Македонија со соодветно истражувачко искуство во дадената област да се пријават со своја предлог студија.

Институтот за европска политика во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт – Скопје спроведува истражување: Користење на ЕУ фондовите во Македонија. За таа цел се повикуваат сите заинтересирани истражувачи во Македонија со соодветно истражувачко искуство во дадената област да се пријават со своја предлог студија.

Студијата треба да се однесува на одредено подрачје или конкретен проблем во рамките на една од петте ИПА компоненти: I. Транзициска помош и институционална надградба,

II. Прекугранична соработка,

III. Регионален Развој,

IV. Развој на човечки ресурси,

V. Рурален Развој.

Студијата на случај треба преку соодветна методологија и релевантни индикатори, предложени од страна на истражувачот, да ја утврди ефикасноста од користењето на ЕУ фондовите, односно, да го определи конкретното влијание во истражуваното подрачје.

Заинтересираните кандидати своите предлози за истражувачки студии, заедно со куса биографија/CV (најмногу две страни) треба да ги достават до Институтот за европска политика на contact@epi.org.mk, најдоцна до 19 април 2011 година. Предлозите треба да имаат од 500-700 зборови и да содржат: предлог тема, резиме на

Напишано од FES

Четврток, 05 Април 2012 00:00 - Последно освежено Четврток, 05 Април 2012 13:18

истражувањето и предлог методологија.

Подетални информации за повикот се достапни на веб страницата на Институтот за европска политика www.epi.org.mk.

Одбраните истражувачи за подготвената студија ќе се хонорираат.

Целиот повик за истражувачи на МК [тука](#)